

Македонците зборуваат дека ништо не се случува во заедницата, еве им прилика сега да го поткрепат она нешто што долго време недостасува, а тоа е да дојдат на Фестивалот, да уживаат во гледањето македонски филмови и да помогнат.

Владите алчни не знаат да ја донесат силната вода на дијаспората на македонската воденица.



■ Разговорот го водеше:  
Милева ЛАЗОВА


☀ Господине Наумоски, Македонскиот филмски фестивал кој ќе се одржи од 22 до 24 јули сега прв пат се организира во Мелбурн, Австралија. Кој е иницијатор за овој фестивал и зошто токму од филмската област?

**НАУМОСКИ:** Повеќето етнички групи од поодамна организираат вакви фестивали на филмската уметност, каде што ги претставуваат своите врвни достигнувања и тоа поттикнати и финансирани од своите матични држави од таму од каде што потекнуваат. Во Австралија, од 1982 до 1988 година се организираа Македонски денови на културата и тоа многу успешно, со голема посетеност. Но, оттогаш наваму не е направена некоја поширока културна манифестација со исклучок на прославата за 100-годишнината на Илинден, која се одржа само во Мелбурн и во Сиднеј и тоа со судни маки.

Иницијативата потекнува од мене, како координатор на Македонската ТВ-програма, "Македонски хоризонти" на Канал 31 во Мелбурн, која е добиена и работи во рамките на АХАМ, а служи за промоција на македонските историско-културни традиции и достигнувања и татковината Македонија. Меѓутоа, за мене подобро да зборува некој друг.

☀ Кои наши филмови ќе бидат прикажани пред македонската публика во Мелбурн?

**НАУМОСКИ:** Прв пат ќе се обидеме да го почувствуваме пулсот и интересот



## ВО ИМЕТО НА ПАТ ДА ЈА "МОЛЗАТ" 3

на публиката за стари филмови, кои ни ги дадоа од македонската Амбасада. Од татковината сè уште не сме добиле ниту еден филм. Но, се разбира, отворањето ќе биде со филмот кој Македонија ја стави на светската мапа, големото престижно остварување на Милчо Манчевски "Пред дождот", а ќе ги прикажеме и "Црно семе", "Мис Стон", "Солунските атентатори".

☀ Сметате ли дека освен кај Македонците, изборот на филмови ќе предизвика интерес и кај австралиската публика?

**НАУМОСКИ:** Преку македонскиот весник "Денес" и австралиско-македонскиот неделник, а исто така, и преку сите македонски радиопрограми на СБС, "Трипати зет", Гласот на Македонија, Ра-

дио Пленти Вали итн. настојувавме сите Македонци да бидат известени. За другата публика излегоа само написи во повеќе локални весници на англиски јазик, затоа што немаме средства за платени реклами.

Македонците постојано зборуваат дека ништо не се случува во македонската заедница, па еве им можност нешто што долго време недостасува, тие да го поткрепат. А ако ги поканат своите соседи и пријатели од немакедонско потекло, тогаш ќе имаат со што да се пофалат и да се гордеат.

☀ Овој Фестивал има хуманитарна цел?

**НАУМОСКИ:** Секако. Организираме културна манифестација и средствата кои ќе се соберат од неа ќе бидат наменети за хуманитарна цел - да се помогнат старечките домови и двата завода во Македонија, кои ни се посочени по списокот даден од Министерството за труд и социјална политика. Цел ни е да им помогнеме на старите и на немощните лица во татковината, всушност барем малку да им го олесниме животот. Тие тоа го имаат заслужено.

☀ Приходот од Фестивалот, заедно со доброволните прилози, ќе се употреби исклучително за да се испратат нови инвалидски помагала наменети за старечките домови и заводи во Македонија. На кој начин ќе го изведете тоа? Дали средствата ќе ги испратите на спомнатите адреси или, пак, на некој начин инвалидските помагала ќе ги доставите во Македонија, или...?

**НАУМОСКИ:** Со приходот од фестивалот и доброволните прилози од организациите и поединците ќе се купат и во татковината ќе се испратат нови инвалидски помагала; како колички за

биде драго и вие од вашата Редакција да бидете во тој тим, за да можете да ја почувствувате радоста на оние кои ќе ја користат оваа помош. Јас тоа го почувствував во Геронтолошкото одделение во Охрид на предавањето на донацијата од охридското социјално друштво "Св. Наум Охридски" од Мелбурн на 30 август 2004 година. Тоа е нешто што не се заборава.

☀ Кажете ни нешто и за другите дејности на АХАМ-Инк - Австралиска хуманитарна помош за Македонија?

**НАУМОСКИ:** АХАМ е хуманитарна организација регистрирана на начин на кој се регистрирани поголемите добротворни организации во Австралија. Нејзините дејности се испраќање и доставување пакети со хуманитарна помош до роднините, испраќање помош до социјалните центри низ Македонија по избор на испраќачот. Исто така, АХАМ е судски регистрирана и во Македонија.



(за случајот на Весна беше пишувано и во Вашиот неделник, благодарение на информациите кои ви ги даде господинот Георгиески), а сега учествуваме во апелот за малата Мелиса Паскова од Струмичко...

☀ Дали тоа е истата хуманитарна асоцијација која функционира во рамките на Австралискиот црвен крст, каде што како подгранка е и Македонскиот црвен крст во Австралија, на кој беше, а можеби и сè уште е претседател, господинот Јанко Георгиески?

**НАУМОСКИ:** АХАМ не функционира во рамките на Австралискиот црвен крст, и нема повеќе подгранка од Македонскиот црвен крст, всушност Јанко Георгиески веќе не го претставува. Тој е разрешен од таа функција од страна на Македонскиот црвен крст, без никаква консултација ниту, пак, писмено известување до него или до Австралискиот црвен крст. Знаете, во татковината системот се менува, но луѓето се исти.

☀ Во пораката која ни ја испративте напишавте дека "нашата заедница е голема и силна, но се наоѓа во апатија и ѝ е потребна стимулација...? ...Нашата држава партиски распарчена, а владите алчни не знаат да ја донесат силната вода на дијаспората на македонската воденица...?" Реченици кои предизвикуваат интерес и потреба малку повеќе да проговорите и за Вашата заедница?

**НАУМОСКИ:** Да! Македонската заедница во Мелбурн, Австралија е во една долгогодишна криза претворена во апатија. Кризата, колку што е наша, уште повеќе ни е донесена од Македонија, преку разни политички и верски претставници, кои во име на патриотизмот сакаат да ја "молзат" заедницата. Знаете,

# ПАТРИОТИЗМОТ САКААТ ЗАЕДНИЦАТА

внатрешна и за надворешна употреба, колички за во купатило, дубаци, треножни бастуни, штапи, стетоскопи и живини апарати за мерење крвен притисок... за секој дом наменски, според бројот на собите и пациентите. На секоја институција, претставникот на АХАМ во Битола, Аце Петровски ќе им ги предаде сите помагала, се надевам заедно со претставник од Министерството. Ќе ни

кедонија, но тоа како да не важи. Сè уште на пакетите испратени преку АХАМ се плаќа казна - царина, а некои организации се ослободени од ваквата обврска!?

Инаку, пред две години во Австралија ја донесовме Весна Наумоска од Охрид, на која ѝ се извршија неколку успешни интервенции во болницата "Алфред", на Одделението за изгоретини





**ДОНАЦИЈАТА ОД ОХРИДСКОТО СОЦИЈАЛНО ДРУШТВО "СВ. НАУМ ОХРИДСКИ" ОД МЕЛБУРН НА ГЕРОНТОЛОШКОТО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ОХРИД ВО 2004 ГОДИНА**

токму од таквите луѓе македонската заедница во Австралија е посиромашна за десетина милиони, што тешко ќе се преболи, но кога фамилијарната чума ќе удри - брат од брат да бега, тоа не знам дали и кога ќе се преболи. Така, сега во Австралија сме исподелени по партии, по цркви, по манастири, по весници, по радија. И сите не чиниме, и тие што молчат и тие што држат предавања по пазарите. А што е најболно немаме свежа струја - крв во заедницата да нè поведе во заедничка насока.

☀️ Како Вие, односно Македонците во Австралија, гледате на сеопштата состојба во Македонија, а и каков е Вашиот став во однос на ова прашање?

**НАУМОСКИ:** Македонската дијаспора е македонско неискористено Елдо-радо, отворен златен рудник, што сите од татковината го гледаат, но немаат смелост да гибнат. Се плашат ли, не веруваат ли, не знаат или бегаат од одговорноста да ја стават раката внатре, или на соодветен начин да побараат, не знам!? Се молат странските донатори за по неколку милиони, за потоа да ги уценуваат и тие да ја бербатат татковината, а никој не се пресрамил да побара совет и помош од нас, од своите луѓе во дијаспората. Многу држави ја поткрепија



својата економија благодарение на своите дијаспори, така што треба и тоа може да го направи и Македонија.

Ако имаме луѓе кои водат светски фирми со буџет двојно поголем од нашиот, државниот, како што се, Моторола, Сименс, Боинг итн., ако македонски луѓе можат да бидат советници на видни државници, ако можат да бидат професори, декани на еминентни универзитети, ако можат да бидат врвни и светски

признати академски личности, бизнисмени и спортисти, а во татковината никој за ништо не ги "бакари", тогаш еден единствен одговор е: постои комплекс на помала вредност кај политичкиот и кај административниот апарат на државата, па затоа таа се наоѓа на тоа дереџе. Формулата за помош на Македонија е готова. Дијаспората е желна и жедна да ги отвори своето срце и раце, но таа не може да ја уништи корупцијата. Но, реалноста е таа. Доаѓате во татковината по половина век и уште не сте стапнале на голата земја македонска, а веќе ве гледаат како кенгури, како гризли и ве уценуваат пред и да успеете да го земете багажот. Грешките се лесна работа, се случуваат и се решаваат, ама "баци ра-

ка" од најгоре до најдолу ја оддалечува Македонија од своите синови и керки и ги прави да се чувствуваат - надвор гости, дома туѓинци. Ама не смее да се заборава. Отстранувајќи нè нас, Македонија никогаш нема да стигне таму каде што се фалат дека ја водат. Кои се резултатите од форумите на кои се канеа повеќе пријатели (со подароци) за сликање отколку стручни лица? Веќе на сите тоа ни е добро познато...

**DA ADNAN REISEN**  
**STUTTGART**

**ADNAN D.o.o Lazani**  
Tel.: 048 / 473 315  
Mob. 070 / 711 788

**Büro Stuttgart**  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mobil 0171 / 5 46 32 20  
e-mail: dautoski@web.de

*Direktor Aljza Dautoski*

**70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH**

**FREIBURG**  
OFFENBURG  
KARLSRUHE  
STUTTGART  
ULM  
AUGSBURG  
MÜNCHEN  
KUMANOVO  
SKOPJE  
GOSTIVAR  
KICEVO

↓ VERBINDUNG MIT SPOJUVANJE SO ↓  
STRUGA PRILEP  
OHRID BITOLA

**BALI D.o.o Struga**  
Mob. 070 / 247 920  
0173 / 9410324

**Büro Freiburg**  
Tel. 0761 / 500 235  
Mob. 0170 / 411 7693

**Büro Offenburg**  
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela  
Germanija - MAKEDONIJA  
Sekoja sreda, sabota i nedela  
Makedonija - GERMANIJA

**Informacii i rezervacii od 9:00 do 21:00 časot**